

Име и презиме: **Билјана Златановска**
Звање: Доцент
Единица на Универзитетот: Факултет за информатика

Ред. бр.	Опис на активнoста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Gicev, Vlado (2015) Obtaining functions from fourier series with Matlab . A journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, 5 (1). pp. 1-10. ISSN 2217-7949		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност Zlatanovska, Biljana and Lazarova, Limonka and Stojanova, Aleksandra (2015) On the use of mathematica in engineering education . In: ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin, Serbia. Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Gicev, Vlado (2015) Obtaining functions from fourier series with Matlab . In: ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin, Serbia.		
5.	Потпишан договор за домашна или меѓународна научна соработка на конкретен научен проект, еден договор на три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години		Поени
	Конкретна активност: Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and Cingoski, Vlatko and Lazarova, Limonka and Zlatanovska, Biljana and Miteva, Marija and Kostadinova, Slavica and Vasileva, Liljana and Gelova, Elena (2013) Functional Spaces, Topological and Statistical Aspects and Their Applications in Electrical Engineering . [Project] (In Press)		
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно		Поени

	научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		
	Конкретна активност В. Zlatanovska "Numerical analysis of behavior for Lorenz system with Mathematica", Yearbook of the FCS, Vol.3, No.3, pp. 63-71. Б. Златановска "Динамика на линеарното пресликување $f(x)=bx+c$ на R", Сигма 105, 2014/2015, стр.18-23		
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Конкретна активност Б. Златановска, А. Ристеска, Ј. К.Читкушева “Скрипта од предавања по тригонометрија” http://e-lib.ugd.edu.mk/477 Б. Златановска, А. Ристеска, Ј. К.Читкушева “Практикум по тригонометрија” http://e-lib.ugd.edu.mk/476		
		Вкупно поени	15